

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2010 ГОДИНА

Скопје, февруари 2010 година

Годишна програма за работа на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2010 година

Во Годишната програма за работа на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување се содржани основните активности кои во текот на 2010 година треба да ги изврши Агенцијата, согласно член 47 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Поконкретно Агенцијата ќе ги извршува следните работи:

I. Правна рамка

Активности во врска со закони поврзани со областа на капитално финансирано пензиско осигурување

Агенцијата ќе учествува во изготвување на дизајнот на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансираното пензиско осигурување чиј предлагач е Министерството за труд и социјална политика.

Агенцијата ќе покрене иницијатива за измени и дополнувања на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување во делот кој го уредува даночниот третман на уплатите во доброволното капитално финансирано пензиско осигурување, особено околу третманот на уплатите на работодавците како организатори на професионални пензиски шеми, од аспект на данокот на добивка. Агенцијата ќе покрене иницијатива и за соодветни измени во Законот за персонален данок на доход и Законот за данок на добивка.

Исто така Агенцијата ќе покрене и иницијатива за измена на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување заради прецизирање на условите за членовите на управните одбори на пензиските друштва како и во делот за лиценцирање, чувар на имот и други делови од законот во кои се потребни измени поради практична примена на одредбите.

Подзаконски акти поврзани со Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување

Во текот на 2010 година Агенцијата ќе работи на подготовка на нови подзаконски акти и упатства, како и на измени и дополнувања на постојните.

Издавање на дозволи за основање на нови пензиски друштва

Во 2010 година, доколку постојат заинтересирани лица Агенцијата ќе спроведе постапка за издавање дозволи за основање на нови пензиски друштва и одобренија за управување на задолжителни и/или доброволни пензиски фондови.

II. Деловни процеси и ИТ опременост

- 1) Наталожен развој на деловните процеси на Агенцијата поврзани со функционирањето на вториот и третиот столб (ажурирање и унапредување)
 - Следење и ажурирање на деловните процеси кои се дел од вонтеренската супервизија на пензиските друштва
 - Унапредување на процесите со оглед на проблемите согледани во пракса или на барање на инволвираните институции
 - Анализа и прилагодување на постојните деловни процеси согласно измените за законите и подзаконските акти

Рок: во текот на цела 2010 година

- 2) Одржување на софтверските решенија за деловните процеси поврзани со вториот столб во соработка со софтверска куќа.

Рок: во текот на цела 2010 година

- 3) Комплетирање на софтверските решенија за деловните процеси поврзани со третиот столб во соработка со софтверска куќа.

Рок: во текот на цела 2010 година

III. Супервизија на пензиските друштва

Агенцијата ќе продолжи да ја извршува својата функција преку комбинација на вонтеренска и теренска контрола.

Вонтеренска контрола

Агенцијата преку системот на автоматска вонтеренска супервизија дава акцент на проактивната контрола и предвремено спречување на појавување на проблеми, во однос на преземањето на корективни активности по идентификација на грешките и проблемите. Вонтеренската контрола вклучува:

- Контрола на маркетинг на друштвата
- Контрола на агенти на друштвата
- Контрола на зачленувањето во приватните пензиски фондови, редовно на дневна основа
- Контрола на распределбата на придонесите на индивидуалните сметки на членовите во пензиските фондови
- Контрола на надоместоците што ги наплатуваат пензиските друштва
- Контрола на инвестициските активности
- Контрола на проценката на средствата на пензиските фондови.

- Контрола на сметководството и финансиските извештаи на пензиските фондови и пензиските друштва
- Контрола на премин меѓу пензиските фондови
- Контрола на исплатата на пензии од пензиските фондови

Теренска контрола

Теренската супервизија се спроведува непосредно во работните простории на пензиското друштво и чуварот на имот и посредно во просториите на Агенцијата, преку документи доставени од друштвото и интервјуа со менаџерскиот тим и вработените во пензиското друштво.

При редовната годишна целосна контрола на друштвата и пензиските фондови со кои управуваат (институционална и финансиска контрола) ќе се опфати периодот на работење од 01.01.2009 година до 31.12.2009 година, а предмет на контролата ќе бидат следниве области:

- 1) Сметководството и финансиските извештаи на друштвото
- 2) Капитал и профитабилност на друштвото
- 3) Средства и инвестиции на друштвото
- 4) Организациска поставеност на друштвото
- 5) Усогласеност со законските прописи и интерните акти на друштвото
- 6) Човечка и материјална адекватност
- 7) Работата на Надзорниот и Управниот одбор
- 8) Услугите кон членовите на пензискиот фонд
- 9) Договори со надворешни соработници и даватели на услуги.
- 10) Инвестициските активности на друштвото со средствата на пензискиот фонд (анализи, инвестициски предлози, инвестициски одлуки, почитување на овластувањата за тргување дадени на вработени во друштвото, налози за инвестирање, реализација на налозите и евидентирање на трансакциите) –вклучува теренска контрола и кај банката чувар на имот
- 11) Почитување на обврските кои произлегуваат од договорот за чувар на имот – вклучува теренска контрола и кај банката чувар на имот
- 12) Почитување на забраната за тргување со поврзани лица
- 13) Давање и земање заеми и гаранции од/за пензискиот фонд – вклучува теренска контрола и кај банката чувар на имот
- 14) Сметководствената евиденција и финансиските извештаи на пензискиот фонд
- 15) Евиденција на промени и состојба на индивидуалните сметки на членовите на пензискиот фонд
- 16) Оценка на системот на интерни контроли и интерна ревизија.

Рок: второ тромесечје 2010 година

Покрај редовната годишна целосна контрола на работењето на пензиските друштва и пензиските фондови со кои управуваат, во рамките на институционалната контрола ќе се спроведе една редовна контрола на работењето на пензиските друштва во делот на маркетинг активностите - филијалите.

Рок: четврто тромесечје 2010 година

IV. Активности поврзани со членство

Активности поврзани со постапување по жалби и поплаки

Агенцијата ќе продолжи со постапување по жалби, поплаки и други поднесоци со цел заштита на интересите на сегашните и идните членови на пензиските фондови. Во рамките на Правниот сектор, Агенцијата постапува по поплаки од: осигуреници, членови на задолжителни или доброволни пензиски фондови, агенти, пензиски друштва и други лица кои сметаат дека се повредени нивните права од капитално финансирано пензиско осигурување. Правниот сектор постапувајќи по жалби, поплаки и други поднесоци предлага преземање конкретни активности и мерки. Во Правниот сектор се водат постапки за остварување на правата на членовите на пензиските фондови, поединечни активности на пензиските друштва кои не се во согласност со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и подзаконските акти, активности на маркетинг на агентите кои се надвор од нивните овластувања и воопшто за повреда на правата и интересите на осигурениците и членовите на задолжителните или доброволните пензиски фондови.

Известување на распределени лица

Агенцијата ќе продолжи со известување на лицата, кои во законски рок не се определиле за задолжителен пензиски фонд, дека се распределени во еден од задолжителните пензиски фондови и во кој фонд се распределени. На овие лица Агенцијата им препорачува веднаш да ги достават своите лични податоци и контакт информации до пензиското друштво во чиј фонд се распределени, со цел да добиваат редовни информации за нивната индивидуална сметка и други информации кои друштвото ги доставува до своите членови. Воедно, Агенцијата во 2010 година ќе почне да ги известува времено распределените осигуреници дека имаат законски рок од три месеци да склучат договор за членство со едно од двете друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

Премин на членови од еден во друг задолжителен пензиски фонд

Агенцијата и во текот на 2010 година ќе продолжи да ги презема соодветните активности во врска со преминот на членовите од еден во друг задолжителен пензиски фонд. Овие активности вклучуваат прием на времени договори за членство доставени од пензиските друштва, комуникација со членовите во врска со нивните права и обврски поврзани со преминот меѓу задолжителните пензиски фондови, како и соодветно ажурирање на регистарот на членови.

V. Програма и организирање на испит за стекнување својство агент

- 1) Ажурирање на програмата за полагање испит за стекнување својство агент согласно измените за Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и подзаконските акти.

Рок: второ тромесечје 2010 година.

- 2) Ажурирање на програмата за дополнително полагање испит за стекнување својство агент согласно измените на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и подзаконските акти.

Рок: второ и трето тромесечје 2010 година

VI. Организирање на испит за стекнување својство агент

Согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Агенцијата го спроведува испитот за стекнување својство агент четири пати годишно и врши регистрација на агенти во Регистарот на агенти. Испитните сесии се организираат под услов да постои интерес од страна на пензиските друштва за пријавување на кандидати за стекнување својство агент. Испитот се полага на целата материја од областа на капитално финансирано пензиско осигурување.

Во текот на 2010 година ќе се организираат и сесии за дополнителен испит за стекнување својство агент за оние агенти кои веќе го положиле испитот за стекнување својство агент до стапување во сила на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Тие задолжително мора да го полагаат дополнителниот испит доколку пензиското друштво планира да ги задржи како агенти. Овој дополнителен испит се полага исклучиво на материјата од областа на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување.

VII. Статистичка анализа и изготвување извештаи

Статистички анализи

Статистичка анализа на капитално финансираното пензиско осигурување односно функционирањето на пензиските друштва и задолжителните и доброволните пензиски фондови врз основа на статистичкото и аналитичкото известување што подразбира:

- Изготвување и објавување на месечни билтени
- Квартални статистички извештаи и
- Годишен статистички извештај

Рок: тековно во 2010 година

Изготвување на извештаи и анализи

- 1) Изработка на Извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2009 година

Рок: второ тромесечје 2010 година

- 2) Спроведување истражувања и изработка на компаративни анализи и извештаи за теми релевантни за капитално финансираното пензиско осигурување.

Рок: тековно во 2010 година

- 3) Изработка на Извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2009 година

Рок: прво тромесечје 2010 година

VIII. Соработка со институции во земјата

Продолжување и унапредување на соработката со институциите од земјата со кои Агенцијата има потпишано договори за соработка со цел да обезбеди ефикасна супервизија.

Рок: во тек на 2010 година

IX. Соработка со институции од странство

- 1) Продолжување и унапредување на соработката со институциите од земјата со кои Агенцијата има потпишано договори за соработка со цел да обезбеди ефикасна супервизија.

Рок: во тек на 2010 година

- 2) Учество на средбите и конференциите организирани од ИОПС (Меѓународна организација на пензиски супервизори) каде Агенцијата има асоцијативно членство од 2007 година.

Рок: во тек на 2010 година

X. Екипираност и обука

Со буџетот на Агенцијата за 2010 планирани се вкупно 23 вработени вклучувајќи го и директорот.

Во рамките на острчување на својот кадар Агенцијата и во 2010 година ќе продолжи со реализација на планираната обука за вработените како дел од Планот за обуки, покриен преку заемот на Светска банка - СПИЛ, како и обуки покриени од буџетот на Агенцијата. Покрај тоа, ќе се изврши острчување од областа на јавните набавки, на вработени во Правниот сектор на Агенцијата, преку учество на обуки и предавања за примена на Законот за јавните набавки организирани од страна на Бирото за јавни набавки. Исто така, заради дополнителна проверка на стекнатите знаења од спроведените обуки, како и заради оценка на нивото на стручноста стекнато од секојдневното работење во рамките на Агенцијата, во текот на 2010 година планирано е да се изврши тестирање на сите нововработени лица во Агенцијата преку полагање на испит.

Рок: во тек на 2010 година

XI. Едукација на јавноста

Согласно законските обврски на Агенцијата, во 2010 година ќе ја продолжи комуникацијата со јавноста со цел нејзина континуирана едукација од областа на капиталното финансирано пензиско осигурување.

Активности: интервјуа, изјави и соопштенија за јавноста во пишани и електронски медиуми и редовно ажурирање на веб страната на Агенцијата.

Рок: во тек на 2010 година

XII. Јавни набавки и изготвување на буџет

За потребите на Агенцијата, Секторот за административно-финансиски работи и Правниот сектор ќе спроведат јавни набавки врз основа на претходно усвоен План за јавни набавки, во согласност со Законот за јавни набавки.

Рок: во тек на 2010 година.

Подготовка на буџетот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2011 година, со Предлог Годишна програма за работа на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2011 година.

Рок: второ тромесечје 2010 година

XIII. Преселба во нов деловен простор

Во текот на 2010 година Агенцијата ќе ја регулира правната основа и ќе започне со преселба во деловен простор кој го доби на трајно користење, без надомест, со одлука на Владата на Република Македонија.

XIV. Учество во анализите за воведување на мулти-фондови во капитално финансирано пензиско осигурување

Активно учество во изработка на анализи за воведување на мулти-фондови во капитално финансирано пензиско осигурување заедно со Министерството за труд и социјална политика, со техничка помош од странски консултанти.

Рок: крај на 2010 година

Годишната програма на Агенцијата за 2010 година ќе се реализира во рамките на утврдениот буџет на Агенцијата за истата година, со исклучок на активностите кои

ќе се финансираат преку заеми или донации (набавка на софтвер за трет столб,
некои обуки и сл.)

Претседател на Управниот одбор,
Анета Димовска